

ЗАНЗИБАР – СПОЈ НА МИСТЕРИЈА И ЕГЗОТИКА

01МАЈ-10МАЈ21'

Авио билет + Хотел (9 ноќевања со појадок) + Трансфер



Занзибар – дестинација која од секогаш претставувала спој на мистерија и егзотика, привлекувајќи со својата недопрена природа и плодната почва која дарува најразлични видови овошја и зачини. Од моментот кога ќе зачекорите на овој рајски остров, ќе го почувствувате духот низ столетијата од древната Персија и приказните за трговците Ширази кои биле инспирација за морепловецот Синбад. Повеќе од 2000 години, монсонските ветрови го обликувале пејзажот и културата на овие острови. Со својата тропска атмосфера и уникатна култура, овој архипелаг нуди незаборавно искуство, задоволувајќи ги сите сетила. Волшебен, егзотичен, романтичен, но истовремено див и недопрен. Ова е еден од најегзотичните острови каде летуваат туристи од целиот свет. Архипелагот Занзибар, кој се наоѓа во Индискиот Океан, на 40 километри од брегот на Танзанија, е вистинска дестинација за релаксација и бегство од секојдневието. Овде имате шанса да уживате во бистра и тиркизно сина вода, долги песочни плажи и многу мали но речиси пусти острови со недопрена природа. Камениот град (Stone City) кој е прогласен за културно наследство на УНЕСКО, е место каде талкајќи низ тесните улички ќе ја откриете магијата на Танзанија.



ПРОГРАМА

1 ден (01.05.2021) СКОПЈЕ-ИСТАНБУЛ

Пријавување на аеродромот во Скопје, 3 часа пред времето на полетување кон Истанбул, во 08:50 часот, со авиокомпанијата Turkish Airlines. Пристигнување на аеродромот во Истанбул во 11:30 часот. Поврзаниот лет кон Занзибар е во 19:45 часот.

2 ден (02.05.2021) ИСТАНБУЛ-ЗАНЗИБАР

Слетувањето на интернационалниот аеродромот Abeid Amani Karume во Занзибар, во 03:05 часот по полноќ. Пријавување во хотелот веднаш при пристигнување. Добре дојдовте на Занзибар! Започнува приказната за рајскиот остров каде единствено мото е ХАКУНА МАТАТА, кое во превод значи "Без грижи". **Ноќевање.**

3-9 ден (03.05-09.05.2021) ЗАНЗИБАР

Појадок во хотел. Слободни денови за уживање на песочните плажи и прекрасната природа на Занзибар или посета на знаменитости и места, преточени во факултативни екскурзии, предложени од страна на нашата агенција. **Ноќевање.**

10 ден (10.05.2021) ЗАНЗИБАР-ИСТАНБУЛ

Рано одјавување од хотелот, за летот кон Истанбул, предвиден во 04:00 часот. Слетување на аеродромот во Истанбул 12:55 часот. Летот кон Скопје е во 19:25 часот, а слетувањето на Меѓународниот аеродром Скопје во 20:00 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ: 1.190 €

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- ✓ Авио билет на релација Скопје-Истанбул-Занзибар-Истанбул-Скопје со авиокомпанијата Turkish Airlines, со вклучен багаж (чекиран/рачен);
- ✓ 9 ноќевања со појадок во хотел според избор на агенцијата – пример хотел: [Highland Bungalows, Nungwi](#). Можност за Ваш избор на хотел со доплата;
- ✓ Трансфер на релација аеродром-хотел-аеродром
- ✓ Асистенција 24/7 од страна на туристичките агенти на New Ways of Travel.

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО:

- ⊗ Виза за Танзанија која чини околу 50 американски долари и се подигнува на самиот аеродром во Занзибар, при што е потребна патна исправа со валидност од минимум 6 месеци, како и фотографија на бела позадина (пасошки формат);
- ⊗ Меѓународно патничко осигурување – информации во агенција;
- ⊗ Индивидуални трошоци;
- ⊗ Факултативни излети и билети за музеи и знаменитости;



**ОПШТИ
НАПОМЕНИ**



New Ways Of Travel - Skopje
#: +389 2 32 32 234
f: +389 2 32 32 236
tn: 4080013538326
©: info@newwaysoftravel.com.mk
w: www.newwaysoftravel.com.mk

- Наведената цена е изразена во евра по лице, во денарска противвредност од 1 евро = 62 мкд;
- Резервација се гарантира исклучиво со уплата од 100% од вредноста на аранжманот;
- Агенцијата има право на промена на цената на аранжманот доколку дојде до промена на цената на авио билетите како и хотелското сместување;
- Агенцијата има право да го промени редоследот на програмата, доколку дојде до промена на редоследот на летање на авиокомпанијата;
- За ова патување е потребно да имате патна исправа со валидност од минимум 6 месеци од денот на враќањето во матичната држава;
- За патување во Занзибар не е потребен негативен PCR тест на Ковид-19, ниту пак задолжителен карантин.

